



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Вторник, 1 февруари 1983

БЕЛГРАД

БРОЈ 5

ГОД. XXXIX

Цена на овој број е 10 динари. — Аконтација на претплатата за 1983 година изнесува 1.140 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централa 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

42.

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДОБИТОК ЗА 1983 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат добиток сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производителите) им се обезбедуваат во 1983 година заштитни цени за добитокот за колене, и тоа за:

Дин/kg
топла
полутка

А. Свињи:

Месести свињи и нивни меѓусебни мезели, кои имаат најмалку 35% месо во полутки за I тежинска група, 34% месо во полутки за II тежинска група и 33% месо во полутки за III тежинска група, според југословенскиот стандард Месести свињи за индустриска преработка — JUS E.C1.021, цена за еден килограм

100,25

За свињи што содржат поголем процент на месо, цената се пресметува со примена на месна единица од динари

2,71

Цената за свињи кои содржат помал процент на месо или кои по своите карактеристики не спаѓаат во месести свињи, се намалува: за лесни и тешки свињи за 7%, а за масни за 15% во однос на пропишаната цена од став 1 на овој оддел.

Процентот на месо се утврдува на линијата за колене во однос на кланичната тежина на топлите полутки, според југословенскиот стандард Месести свињи за индустриска преработка — JUS E.C1.021, според табелата 6 на тој стандард.

Б. Говеда:

1) јуниња — јунешко месо

Јунешкото месо мора да потекнува од машки некастрирани грла, кои во моментот на коленето не се помлади од 6 месеци ниту постари од 18 месеци, односно да не из-

губиле повеќе од еден чифт млечни секачи, или од женски грла и кастрирани машки грла, кои во моментот на коленето не биле помлади од 6 ниту постари од 30 месеци и мора да ги исполнува следните услови:

а) екстра класа

Масата на обработениот труп пред ладењето мора да изнесува најмалку 180 kg 162,20

б) I класа

Масата на обработениот труп пред ладењето мора да изнесува најмалку 150 kg 157,50

в) II класа

Масата на обработениот труп, пред ладењето, мора да изнесува најмалку 120 kg 154,40

г) надвор од класа

Масата на обработениот труп, пред ладењето, мора да изнесува помалку од 120 kg 149,60

2) говеда постари од 30 месеци — говедско месо

а) I класа

Масата на обработениот труп пред ладењето мора да изнесува најмалку 200 kg 118,10

б) II класа

Масата на обработениот труп пред ладењето мора да изнесува најмалку 150 kg 121,10

в) III класа

Масата на обработениот труп пред ладењето мора да изнесува најмалку 100 kg 104,70

г) надвор од класа

Масата на обработениот труп пред ладењето мора да изнесува најмалку 100 kg 100,00

В. Овци:

1) згоени јагниња, од 5 до 12 месеци старост, што не измениле ниту еден млечен заб:

а) I класа, со тежина најмалку 20 kg, рандман најмалку 54% 198,70

б) II класа, со тежина најмалку 20 kg, рандман најмалку 50% 185,80

2) згоени шилежиња над 1 до 2 години старост, што имаат најмногу 2 постоеани заби:

а) I класа, со тежина најмалку 25 kg, рандман најмалку 52% 175,60

6) II класа, со тежина најмалку 25 kg, рандман најмалку 48% 162,90

3) згоени овци и овни, над 2 години старост:

а) I класа, до пет години старост, со најмалку шест постојани заби, со тежина најмалку 30 kg, рандман најмалку 50% 144,00

б) II класа, до пет години старост, со најмалку шест постојани заби, со тежина најмалку 20 kg, рандман најмалку 46% 136,00

2. Заштитните цени од точка 1 на оваа одлука ќе се применуваат на количествата на добиток што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини во согласност со одредбите на оваа одлука.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за еден килограм топли полутки, а чија тежина и класа се утврдени на линијата за колење најдоцна 2 часа по колењето. Трошоците за оцена на месоста и за класификација се содржани во цената на чинењето на топлиите полутки.

4. Транспортните трошоци за добитокот, натоварен во камион или вагон (по избор на купувачот), паѓаат врз товар на купувачот.

5. Цените од точка 1 на оваа одлука се однесуваат на квалитетот на добитокот, пропишан со:

1) југословенскиот стандард Месести свињи за индустриска преработка — JUS E.C1.021;

2) југословенскиот стандард Месо од говеда во трупови и полутки за индустриска преработка — JUS E.C1.022;

3) Решението за прописите за квалитетот на говедата и овците за колење и гоене (III изменето и дополнето издание — РК — E2 „Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/69 и 55/69).

6. Преземањето на добитокот по квалитетот го вршат овластените стручни служби.

7. Согласно со член 21 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат добиток односно топли полутки по цените од точка 1 на оваа одлука за количествата што ќе ги договорат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на добиток — а до количествата што договорно се утврдуваат со билансите на основните земјоделски производи на републиките односно на автономните покраини, а над тие количества откуп ќе врши Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи.

Врз основа на билансите, со договор на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на извршувањето на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени во смисла на став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежните организации за резерви на републиките односно организациите за резерви на автономните покраини на чија територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорите е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 24
27 јануари 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планинц, с. р.

43.

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ДОБИТОК ЗА КОЛЕЊЕ ЗА 1983 ГОДИНА

1. Се утврдуваат производителските продажни цени за добиток за колење, и тоа:

А. Свињи:

Дин/kg
топла
полутка

Месести свињи и нивни меѓусебни мезежи, што имаат најмалку 35% месо во полутки за I тежинска група, 34% месо во полутки за II тежинска група и 33% месо во полутки за III тежинска група според југословенскиот стандард Месести свињи за индустриска преработка — JUS E.C1.021, цена за еден килограм

111,39

За свињи кои содржат поголем процент на месо, цената се пресметува со примена на месна единица од динари

3,01

Цената за свињи кои содржат помал процент на месо или кои по своите карактеристики не спаѓаат во месести свињи, се намалува: за лесни и тешки свињи за 7%, а за масни за 15% во однос на пропишаната цена од став 1 на овој оддел.

Процентот на месо се утврдува на линијата за колење во однос на кланичната тежина на топли полутки, според југословенскиот стандард Месести свињи за индустриска преработка — JUS E.C1.021, според табелата б на тој стандард.

Б. Говеда:

1) телиња — телешко месо

Телешкото месо што потекнува од животни кои се хранети претежно со млеко или со еквивалентна замска за млеко и кои во моментот на колењето не биле постари од шест месеци, мора да ги исполнува следните услови:

а) екстра класа

Масата на обработениот труп пред ладењето мора да изнесува најмалку 40 kg, а не смее да биде поголема од 125 kg

205,01

б) I класа

Масата на обработениот труп пред ладењето мора да изнесува најмалку 30 kg, а не смее да биде поголема од 125 kg

192,60

в) II класа

Масата на обработениот труп пред ладенето мора да изнесува најмалку 25 kg, а а не смее да биде поголема од 125 kg 137,30

г) надвор од класа

Масата на обработениот труп пред ладенето може да биде под 25 kg или над 125 kg 182,00

2) јунска — јунско месо

Јунското месо мора да потекнува од машки некастрирани грла, кои во моментот на коленето не се помлади од 6 месеци ниту постари од 13 месеци, односно не изгубиле повеќе од еден чифт млечни сскачи, или од женски грла и кастрирани машки грла, кои во моментот на коленето не биле помлади од 6 месеци ниту постари од 30 месеци, и мора да ги исполнува следните услови:

а) екстра класа

Масата на обработениот труп пред ладенето мора да изнесува најмалку 180 kg 180,30

б) I класа

Масата на обработениот труп пред ладенето мора да изнесува најмалку 150 kg 175,00

в) II класа

Масата на обработениот труп пред ладенето мора да изнесува најмалку 120 kg 171,50

г) надвор од класата

Масата на обработениот труп пред ладенето може да изнесува помалку од 120 kg 166,30

3) говеда постари од 30 месеци — говедско месо

а) I класа

Масата на обработениот труп пред ладенето мора да изнесува најмалку 200 kg 131,30

б) II класа

Масата на обработениот труп пред ладенето мора да изнесува најмалку 150 kg 120,80

в) III класа

Масата на обработениот труп пред ладенето мора да изнесува најмалку 100 kg 116,40

г) надвор од класата

Масата на обработениот труп пред ладенето мора да изнесува најмалку 100 kg 111,10

В. Овци:

1) згоени јагњини, од 5 до 12 месеци старост што не измениле ниту еден млечен заб:

а) I класа, со тежина најмалку 20 kg рандман најмалку 54% 220,80

б) II класа, со тежина најмалку 20 kg рандман најмалку 53% 206,40

2) згоени шилежиња, над 1 до 2 години старост, кои имаат најмалку два постојани заба:

а) I класа, со тежина најмалку 25 kg, рандман најмалку 52% 195,10

б) II класа, со тежина најмалку 25 kg, рандман најмалку 48% 181,00

3) згоени овци и овни, над две години старост:

а) I класа, од 5 години старост, со најмалку 6 постојани заби, со тежина најмалку 30 kg, рандман најмалку 50% 160,00

б) II класа, до пет години старост, со најмалку шест постојани заби, со тежина најмалку 30 kg, со рандман најмалку 46% 152,00

2. Цените од точка 1 на оваа одлука служат како основ за самоуправни спогодување и општествено договарање во рамките на репродукционите целини, односно за договарање на откупот и прометот на тие производи, и како основ за формирање на цените на производите добиени со преработка на добиток.

3) Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 1 килограм топли полутки, чија тежина и класа се утврдени на липијата за колене најдоцна два часа по коленето. Трошоците за оцена на месоста и за класификација се содржани во цената на чинието на топлиите полутки, а изнесуваат 1 промил од вредноста на топлиите полутки.

4. Транспортните трошоци за добиток, натоварен со камион или во вагон, по избор на купувачот, паѓаат врз товар на купувачот.

5. Цените од точка 1 на оваа одлука се однесуваат на квалитетот на добитокот пропишан со:

1) југословенскиот стандард Месести свини за индустриска преработка — JUS E.C1.021;

2) југословенскиот стандард Месо од говеда во трупци и полутки за индустриска преработка — JUS E.C1.022;

3) Решението за прописите за квалитетот на говедата и овците за колене и гоње (III изменето и дополнително издание) РК-E2 („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/69 и 55/69).

6. Преземањето на добитокот по квалитетот го вршат овластените стручни служби.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 23

27 јануари 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планинци, с. р.

44.

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на сбиранијата на републиките и извршните совети на сбиранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА ШЕКЕРНА РЕПА ОД РОДОТ НА 1983 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат шеќерна репа сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производителите) им се обезбедува за шеќерната репа од родот на 1983 година заштитна цена од 2,60 динари за еден килограм.

Заштитната цена од став 1 на оваа точка ќе се применува на количествата на шеќерна репа од родот на 1983 година што производителите ќе ги понудат на организациите за резерви во согласност со одредбите од оваа одлука.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за шеќерна репа со дигестија од 15,5%. За секој процент на дигестија поголем или помал од 15,5%, цената од точка 1 на оваа одлука се зголемува односно се намалува за 0,1677 динари за еден килограм.

Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чиста шеќерна репа, по одбивањето на тежината на туѓи примеси, земја и неисправно отсечени глави, лисја, жили и опашки, франко натоварна станица во местото на производителот, по избор на купувачот, покрај железничка, бродска односно камионска рампа, кеј или дигалка, подготвена за натовар во превозно средство.

3. Согласно со член 21 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат соодветни количества на шеќер според цените на шеќерната репа од точка 1 на оваа одлука за количествата што ќе ги договараат производителите на шеќерна репа и на шеќер и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на шеќер — а до количествата што договорно се утврдуваат со билансите на основните земјоделски производи на републиките, односно на автономните покраини, а над тие количества откупот ќе го врши Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи.

Врз основа на билансите, со договор меѓу Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на вршењето на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 од оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката односно на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорите склучени според став 1 од оваа точка е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 31
27 јануари 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планинц, с. р.

45.

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА ЗА ШЕЌЕРНА РЕПА ОД РОДОТ НА 1983 ГОДИНА

1. Се утврдува производителската продажна цена од 2,90 динари за шеќерна репа од родот на 1983 година, која служи како основ за самоуправно спогодување и општествено договарање во рамките на

репродукционите целини, односно за договарање на производството, откупот и прометот на тие производи и како основ за формирање на цените на производите добиени со преработка на шеќерна репа.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за шеќерната репа со дигестија од 15,5%. За секој цел процент на дигестија поголем или помал од 15,5%, цената од точка 1 на оваа одлука се зголемува односно се намалува за 0,1871 динар за еден килограм, со тоа што дропките се земаат предвид.

3. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чиста шеќерна репа, по одбивањето на тежината на туѓи примеси, земја и неисправно отсечени глави, лисја, жили и опашки, франко натоварна станица во местото на производителот, по избор на купувачот, покрај железничка, бродска, односно камионска рампа, кеј или дигалка, подготвена за натовар во превозно средство.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 15
27 јануари 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планинц, с. р.

46.

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1983 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат суров памук сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производителите), за суров памук од родот на 1983 година им се обезбедуваат заштитни цени, и тоа за:

	Дин/кг
1) I класа, со просечен рандман 31	59,20
2) II класа, со просечен рандман 30	49,60
3) III класа, со просечен рандман 30	47,00
4) IV класа, со просечен рандман 28	45,35

Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на количествата на суров памук од родот на 1983 година, што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко откупно место на производителот, а важат за суров памук со 8,5% влага.

3. Согласно со член 21 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, организациите за резерви на републиките и

организациите за резерви на автономните покраини купуваат суров памук од родот на 1983 година по цените од точка 1 на оваа одлука за количествата што ќе ги договорат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на суров памук — а до количествата што договорно се утврдуваат со билансите на основните земјоделски производи на републиките, односно автономните покраини, а над тие количества откуп ќе врши Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи.

Врз основа на билансите, со договор на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи, на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини, се утврдува начинот на извршување на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 од оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката односно на автономната покраина на чијашто територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорите е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр 17
27 јануари 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

47.

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1983 ГОДИНА

1. Се утврдуваат производителските продажни цени за суров памук од родот на 1983 година, и тоа за:

	Дин/кг
1) суров памук I класа, со просечен рандман 31	65,75
2) суров помук II класа, со просечен рандман 30	55,10
3) суров памук III класа, со просечен рандман 30	52,30
4) суров памук IV класа, со просечен рандман 28	50,40

Цените од став 1 на оваа точка служат како основ за самоуправно спогодување и општествено договарање во рамките на репродукционите целини, односно за договарање на производството, откупот и прометот на тие производи и како основ за формирање на цените на производите добиени со преработката на суров памук.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко откупно место на производителот и важат за суров памук со 8,5% влага.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 18
27 јануари 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

48.

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА И МАСЛОДАЈНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1983 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат сончоглед, соја и маслодајна репка сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) им се обезбедуваат за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1983 година заштитни цени, и тоа за:

	Дин/кг
1) сончоглед	24,30
2) соја	24,30
3) маслодајна репка	22,50

Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на количествата сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1983 година што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви, во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за:

- 1) сончоглед што содржи 40% масло, 11% влага и 3% нечистотија;
- 2) соја што содржи 13% влага и 2% нечистотија;
- 3) маслодајна репка што содржи 7% влага и 2% нечистотија.

За сончогледот за секој процент содржина на масло над или под 40%, цената од точка 1 на оваа одлука се зголемува или се намалува за 0,607 динари за еден килограм.

За секој процент влага над или под 11% и за секој процент нечистотија над или под 3% за сончоглед, за секој процент влага над или под 13% и за секој процент нечистотија над или под 2% за соја и за секој процент влага над или под 7% и за секој процент нечистотија над или под 2% за маслодајна репка, цените се зголемуваат или се намалуваат за 1% во однос на цените од точка 1 на оваа одлука за еден килограм сончоглед, соја и маслодајна репка.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат за еден килограм сончоглед, соја и маслодајна репка франко магацин, вагон, шлеп или друго превозно средство во местото на продавачот, по избор на купувачот.

4. Согласно со член 21 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, организациите за резерви на републи-

ките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1983 година по цените од точка 1 на оваа одлука за количествата што ќе ги договарат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на сончоглед, соја и маслодајна репка — до количествата што договорно се утврдуваат со билансите на основните земјоделски производи на републиките односно на автономните покраини, а над тие количества откуп ќе врши Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи.

Врз основа на билансите, со договорот на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини, се утврдува начинот на извршувањето на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите на организациите за резерви, склучени според став 1 на оваа точка, се регистрираат кај надлежните организации за резерви на републиките односно на автономните покраини на чија територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорите е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 30
27 јануари 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

49.

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА И МАСЛОДАЈНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1983 ГОДИНА

1. Се утврдуваат производителските продажни цени за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1983 година, и тоа за:

	Дин/Kg
1) сончоглед	27
2) соја	27
3) маслодајна репка	25

Цените од став 1 на оваа точка ќе служат како основа за самоуправни спогодување и општествено договарање во рамките на репродукционите целини, односно за договарање на производството, откупот и прометот на тие производи и како основ за формирање на цените на производите добиени со преработката на сончоглед, соја и маслодајна репка.

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат за еден килограм сончоглед, соја и маслодајна репка франко магацин, вагон, пилон или друго пресозно средство до местото на продавачот, по избор на купувачот.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за:

- 1) сончоглед што содржи 40% масло, 11% влага и 3% нечистотија;
- 2) соја што содржи 13% влага и 2% нечистотија;
- 3) маслодајна репка што содржи 7% влага и 2% нечистотија.

За секој процент содржина на масло над или под 40% производителската продажна цена на сончогледот се зголемува односно се намалува за 0,675 динари за еден килограм.

За секој процент влага над или под 11% и за секој процент нечистотија над или под 3% за сончоглед, за секој процент влага над или под 13% и за секој процент нечистотија над или под 2% за соја и за секој процент влага над или под 7% и за секој процент нечистотија над или под 2% за маслодајна репка, цените се зголемуваат односно се намалуваат за 1% во однос на цените од точка 1 на оваа одлука за еден килограм сончоглед, соја, односно маслодајна репка.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 14
27 јануари 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

50.

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1983 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат оризова арпа сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производителите) им се обезбедуваат за оризова арпа од родот на 1983 година заштитни цени, и тоа:

	Дин/kg.
1) за I класа	25,60
2) за II класа	25,60
3) за III класа	23,40

Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на количествата оризова арпа што производителите ќе им ги понудат на организациите за резе ви во согласност со од едбите од оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко валон натоварна станица на производителот, франко магацин железничка станица на производителот или франко магацин на мелницата — по избор на купувачот, и тоа за оризова арпа напочно зрела, здрава, без дефектни и оштетени зрна, изчистена со болести или штетници, од следниот квалитет:

1) за I класа — иста сорта, со најмногу 3% првени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага;

2) за II класа — иста сорта, со најмногу 15% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага;

3) за III класа — разни сорти, со преку 15% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага.

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси и нечистотија или влага поголем од процентот од точка 2 на оваа одлука, цената за секој поголем односно помал процент на примеси и нечистотија или влага ќе се намали односно зголеми за истиот процент. Дропките се земаат предвид.

4. Согласно со член 21 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат оризова арпа од родот на 1983 година по цените од точка 1 на оваа одлука за количествата што ќе ги договораат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на оризова арпа — до количествата што договорно се утврдуваат со билансите на основните земјоделски производи на републиките односно на автономните покраини, а над тие количества откупот ќе го врши Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи.

Врз основа на билансите, со договор меѓу Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на извршување на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 од оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката односно на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорите склучени според став 1 од оваа точка е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 29
27 јануари 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

51.

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1983 ГОДИНА

1. Се утврдуваат производителските продажни цени за оризова арпа од родот на 1983 година, и тоа за:

	Дин/kg
1) оризова арпа I класа	23,40
2) оризова арпа II класа	26,70
3) оризова арпа III класа	26,00

Цените од став 1 на оваа точка служат како основ за самоуправно спогодување и општествено договарање во рамките на репродукционите целини, односно за договарање на производството, откупот и прометот на тие производи и како основ за формирање на цените на производите добиени со преработка на оризова арпа.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагон натоварна станица на производителот, франко магацин железничка станица на производителот или франко магацин во местото на производителот за производителите што се занимаваат со производство на оризова арпа сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители — по избор на купувачот, а за индивидуалните производители — франко магацин на организацијата на здружен труд што врши аткуп, и тоа за оризова арпа наполно зрела, здрава, без дефектни и оштетени зрна, незаразена од болести или штетници, со следниот квалитет:

- 1) за I класа — иста сорта, со најмногу 3% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага;
- 2) за II класа — иста сорта, со најмногу 15% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага;
- 3) за III класа — разни сорти, со над 15% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага.

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси и нечистотија или влага поголем или помал од процентот од точка 2 на оваа одлука, цената за секој поголем, односно помал процент на примеси и нечистотија или влага ќе се намали, односно зголеми за истиот процент. Дропките се земаат предвид.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 28
27 јануари 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

52.

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВОЛНА ЗА 1983 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат волна сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) им се обезбедуваат во 1983 година заштитни цени за волната, и тоа за:

	Дин/kg
1) волна мерино екстра класа	204,90
2) волна мерино I класа	178,20
3) волна полумерино Ia класа	162,20
4) волна полумерино Ib класа	135,45

	Дин/kg
5) волна цигаја IIa класа	108,70
6) волна цигаја IIb класа	98,00
7) волна руда праменка IIIa класа	85,50
8) волна руда праменка IIIb класа	83,70

Заштитните цени од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на количествата волна што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини, во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените на волната стрижена од јагниња (ја-риња) се пониски за 10% од цените на волната од иста класа од точка 1 на оваа одлука.

Цените на волната во боја се пониски за 15% од цените на волната од иста класа од точка 1 на оваа одлука.

Цените на белата табачка волна се пониски за 30% од цените на волната од иста класа од точка 1 на оваа одлука, а цените на табачката волна во боја или шарена — за 40% од соодветната цена за рунската волна, ако поради симнување со хемиски средства волната не е битно оштетена. Ако е оштетувањето поголемо, купувачот и производителот споредбено ја утврдуваат цената сразмерно со оштетувањето.

3. Цените се подразбираат врз база на прана волна и се однесуваат на квалитетот на волната пропишан со Југословенскиот стандард JUS F.B1.012 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/72).

4. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко натоварено во вагон, брод или во друго превозно средство во местото на продавачот — по избор на купувачот.

5. Согласно со член 21 на Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат волна по цените од точка 1 на оваа одлука за количествата што ќе ги договорат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на волна — до количествата што договорно се утврдуваат со билансите на основните земјоделски производи на републиките односно автономните покраини, а над тие количества откупот ќе го врши Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи.

Врз основа на билансите, со договор на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи, на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини, се утврдува начинот на извршувањето на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени во смисла на став 1 од оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката односно надлежната организација за резерви на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорите е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 20
27 јануари 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

53.

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува:

ОДЛУКА

ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ВОЛНА ЗА 1983 ГОДИНА

1. Се утврдуваат производителските продажни цени за волна, и тоа за:

	Дин/kg
1) волна мерино екстра класа	227,70
2) волна мерино I класа	198,00
3) волна полумерино Ia класа	180,20
4) волна полумерино Ib класа	150,50
5) волна цигаја IIa класа	120,80
6) волна цигаја IIb класа	108,90
7) волна руда праменка IIIa класа	95,00
8) волна руда праменка IIIb класа	93,00

Цените од став 1 на оваа точка служат како основ за самоуправно спогодување и општествено договарање во рамките на репродукционите целини, односно за договарање на производството, откупот и прометот на тие производи и како основ за формирање на цените на производите добиени со преработка на волна.

2. Цените на волната стрижена од јагниња (ја-риња) се пониски за 5% од цените на волната од иста класа од точка 1 на оваа одлука.

Цените на волната во боја се пониски за 10% од цените на волната од иста класа од точка 1 на оваа одлука.

Цените на белата табачка волна се пониски за 30% од цените од точка 1 на оваа одлука, а цените на табачка волна во боја или шарена — за 40% од соодветните цени за рунската волна, ако поради симнувањето со хемиски средства волната не е битно оштетена.

3. Цените од точ. 1 и 2 на оваа одлука се подразбираат врз база на прана волна и се однесуваат на квалитетот на волната пропишан со југословенскиот стандард JUS F.B1.012 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/72).

4. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко натоварено во вагон, брод или во друго превозно средство во местото на продавачот — по избор на купувачот.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 19
27 јануари 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Милка Планинц, с. р.

54.

Врз основа на член 55 став 2 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1983 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат тутун сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) им се обезбедува за суров тутун од родот на 1983 година заштитна цена во просек од 122 динара за еден килограм.

Заштитната цена од став 1 на ова точка ќе се применува на количествата суров тутун од родот на 1983 година што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини, во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Купувачите и производителите се должни при преземањето на тутунот од родот на 1983 година да се придржуваат кон Мерилата за класификација на тутунот, што се објавени како додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/61 и претставуваат составен дел на Наредбата за измени и дополненија на Наредбата за откупните цени за тутун од родот на 1961 година.

3. Согласно со член 21 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат суров тутун од родот на 1983 година по цените од точка 1 на оваа одлука за количествата што ќе ги договорот производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и со преработка на суров тутун — а до количествата што договорно се утврдуваат со билансите на основните земјоделски производи на републиките, односно на автономните покраини, а над тие количества откуп ќе врши Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи.

Врз основа на билансите, со договор на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини, се утврдува начинот на извршување на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени во смисла на став 1 од оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката, односно кај надлежната организација за резерви на автономната покраина на чијашто територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорите е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 22

27 јануари 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планинц, с. р.

55.

Врз основа на член 53 точка 8 од Општествениот договор за остварување на политиката за развој на агроиндустрискиот комплекс утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/82), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1983 ГОДИНА

1. Се утврдува производителската продажна цена во просек од 136 динари за суров тутун од родот на 1983 година, која ќе служи како основ за самоуправно спогодување и општествено договарање во рамките на репродукционите целини, односно за договарање на производството, откупот и прометот на тие производи и како основ за формирање на цените на производите добиени со преработка на суров тутун.

2. Производителските продажни цени по одделни сорти и класи на тутун се утврдуваат во рамките на просечната цена од точка 1 на оваа одлука.

3. Цените од точ. 1 и 2 на оваа одлука важат франко вагон или франко магацин — по избор на купувачот.

4. Организациите на здружен труд се должни при преземањето на суров тутун да се придржуваат кон Мерилата за класификација на тутунот, што се објавени како додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/61 и претставуваат составен дел на Наредбата за измени и дополненија на Наредбата за откупните цени за тутун од родот на 1961 година.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 21

27 јануари 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планинц, с. р.

56.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 33/81), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО ЦЕНА НА ЦЕНИТЕ ЗА СВЕЖО МЕСО И РИБА

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство, преработка односно со промет на свежо месо и риба (во натамошниот текст: организациите на здружен труд) можат малопродажните цени за свежо месо и риба што според прописите постоеле на ден 31 јули 1982 година, при задржување на постојните односи помеѓу категориите, да ги зголемат, и тоа за:

- | | |
|---|--------|
| 1) свинско | до 33% |
| 2) говедско (јунешко и телешко) | до 32% |
| 3) овчо | до 28% |
| 4) други видови месо (прасешко, јагнешко, козјо, месо од дивеч и сл.) | до 30% |
| 5) свежа риба | до 32% |

2. Во малопродажните цени на свежо месо формирани во согласност со точка 1 на оваа одлука е содржано учеството за покрите на трошоците на прометот во апсолутен износ што според прописите постоело на ден 31 јули 1982 година.

3. Организациите на здружен труд се должни да ја известат Сојузната заедница за работи на цените за цените за свежо месо и риба од точка 1 на оваа одлука, формирани во согласност со одредбите на оваа одлука, со доставување на ценовници пред почстокот на применувањето на тие цени.

4. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за задржување на оваа одлука во сила.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 25

27 јануари 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планинц, с. р.

57.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 33/80), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА РАМНО СТАКЛО

1. Организациите на здружен труд што произведуваат рамно стакло можат цените за рамно стакло,

произведено по стандардните фабрички димензии, да ги формираат така што највисоката продажна цена да изнесува, и тоа за:

	Дин/м ²
1) прозорско стакло	
дебелина 2 mm	103,58
дебелина 3 mm	100,93
дебелина 4 mm	237,54
дебелина над 4 до 5 mm	310,51
дебелина над 5 до 6 mm	485,79
дебелина 8 mm	735,89
дебелина 10 mm	927,18
2) орнамент-стакло, безбојно:	
дебелина 3 до 4 mm	125,63
дебелина над 4 до 5 mm	150,15
дебелина над 5 до 6 mm	177,21
дебелина 8 mm	825,89
дебелина 10 mm	1.963,58
дебелина 12 mm	1.513,75
3) орнамент-стакло, во боја:	
дебелина 3 до 4 mm	327,59
дебелина над 4 до 5 mm	392,87
дебелина над 5 до 6 mm	458,58
дебелина 8 mm	1.618,98
дебелина 10 mm	1.679,93
дебелина 12 mm	1.780,38
4) армирано стакло, безбојно:	
дебелина 6 до 7 mm	431,73
5) армирано стакло, во боја:	
дебелина 6 до 7 mm	561,26
6) профилно стакло, безбојно:	
дебелина 6 mm, K-25 обично	539,68
дебелина 6 mm, L-25-1, дезенирано	617,59
дебелина 6 mm, K-25 армирано	647,59
дебелина 6 mm, K-33 обично	512,70
дебелина 6 mm, K-33-1 дезенирано	615,02
дебелина 6 mm, K-50	493,13
дебелина 6 mm, L-50-1 дезенирано	597,59
7) профилно стакло, во боја:	
дебелина 6 mm, K-25, L-25-1 дезенирано	766,32
дебелина 6 mm, K-35, L-33-1, дезенирано	766,32
дебелина 6 mm, K-50, L-50-1, дезенирано	766,32

2. Цените за рамно стакло од точка 1 на оваа одлука се подрабираат како продажни цени на производителот, франко стовариште на производителот, без амбалажата.

3. Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на рамно стакло на големо односно на мало можат врз цените за рамно стакло од оваа одлука да го засметаат учеството за покрите на трошоците на прометот кое според прописите постоело на 31 јули 1982 година.

3. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за задржување на оваа одлука во сила.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 16

31 јануари 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планинц, с. р.

58.

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ОДНОСНО НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И ПРЕДМЕТИ НА ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

1. Организациите на здружен труд што превезуваат патници и предмети на пругите на Југословенските железници (во патамошниот текст: организациите на здружен труд) можат цените односно тарифните ставови за превоз на патници и предмети, што според прописите постоеле на ден 31 декември 1981 година, и надоместите за споредни услуги што постоеле на ден 31 јули 1982 година, да ги зголемат во просек до 15%, со тоа што поединечните зголемувања да не бидат поголеми од 16,5% при задржување на постојните односи во тарифните системи.

2. Организациите на здружен труд се должни да ги известат Сојузната заедница на работи на цените, републичките заедници за работи на цените и покраинските заедници за работи на цените за цените формирани во согласност со одредбите на оваа одлука, со доставување на ценовници, тарифи и слично пред денот на почетокот на применувањето на тие цени.

3. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за нејзино задржување во сила.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисокото ниво на цените, односно на тарифните ставови за превоз на патници и предмети на пругите на југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/82).

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 27

27 јануари 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планинци, с. р.

59.

Врз основа на член 61 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА МЛЕКО И ЗА ЗГОЕНИ ПИЛИЊА — БРОЈЛЕРИ И ДРУГА ЖИВИНА

1. Во Одлуката за највисоки цени за млеко и за згоени пилиња — бројлери и друга живина

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/82, 4/83) во точка 3 зборовите: „70 динари“ се заменуваат со зборовите: „82 динари“.

2. Во точка 4 зборовите: „до 12,20“ се заменуваат со зборовите: „до 38,50“, зборовите: „до 13,70“ — со зборовите: „до 44,90“, зборовите: „до 15,90“ — со зборовите: „до 48,40“, а зборовите: „до 11,50%“ — со зборовите: „до 36%“.

3. Во точка 4а зборовите: „до 11,50%“ се заменуваат со зборовите: „до 36%“.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 26

31 јануари 1983 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планинци, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

42. Одлука за заштитните цени за добиток за 1983 година — — — — —	69
43. Одлука за производителските продажни цени за добиток за колење за 1983 година — — — — —	70
44. Одлука за заштитната цена за шеќерна репа од родот на 1983 година — — — — —	71
45. Одлука за производителската продажна цена за шеќерна репа од родот на 1983 година — — — — —	72
46. Одлука за заштитните цени за суров памук од родот на 1983 година — — — — —	72
47. Одлука за производителските продажни цени за суров памук од родот на 1983 година — — — — —	73
48. Одлука за заштитните цени за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1983 година — — — — —	73
49. Одлука за производителските продажни цени за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1983 година — — — — —	74
50. Одлука за заштитните цени за оризова арпа од родот на 1983 година — — — — —	74
51. Одлука за производителските продажни цени за оризова арпа од родот на 1983 година — — — — —	75
52. Одлука за заштитните цени за волна за 1983 година — — — — —	75
53. Одлука за производителските продажни цени за волна за 1983 година — — — — —	76
54. Одлука за заштитната цена за суров тутун од родот на 1983 година — — — — —	77
55. Одлука за производителската продажна цена за суров тутун од родот на 1983 година — — — — —	77
56. Одлука за определување на највисокото ниво на цените за свежо месо и риба — — — — —	78
57. Одлука за определување на највисоките цени за рамно стакло — — — — —	78
58. Одлука за определување на највисокото ниво на цените односно на тарифните ставови за превоз на патници и предмети на пругите на Југословенските железници — — — — —	79
59. Одлука за измени на Одлуката за највисоките цени за млеко и за згоени пилиња — бројлери и друга живина — — — — —	79

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија, Белград, Јована Ристића бр. 1. Пошт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник
Вељко Тадић. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе
Мишића бр. 17.